



Повик за анкетари за спроведување истражување за „Социјален капитал кај млади“

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за 10 анкетари за периодот октомври – ноември. МОФ во периодот на мај - декември 2018 спроведува истражување за социјален капитал кај млади помеѓу 16 и 29 години. Ова истражување има за цел да го открие однесувањето на младите во врска со граѓанската ангажираност и активизмот, волонтерството, образовниот систем, довербата во институциите и нивото на слобода на говор.

Преку спроведување на ова истражување ќе се добие претстава за моменталната состојба на граѓанската ангажираност и социјалната инклузија на македонските студенти притоа покажувајќи ги потребните области во кои е потребна промена.

За потребите на истражувањето, распишуваме конкурс за 10 анкетари кои ќе бидат директно вклучени во теренското спроведување на истражувањето и внес на податоците. Теренското истражување предвидува спроведување на прашалници на универзитетите и средните училишта во: Скопје, Тетово, Штип, Битола, Охрид Велес, Струмица и Куманово од 8ми октомври до 8ми ноември.

Со цел соодветно собирање на податоците на терен, за избраните анкетари ќе биде обезбеден еднодневен тренинг на кој присуството е задолжително. Анкетарите ќе бидат ангажирани во месеците октомври и ноември и ќе работат во тимови составени од двајца.

Сите заинтересирани потребно е да ги исполнуваат следниве услови:

- Да се пололетни;
- Да имаат мотивација да бидат вклучени во теренско спроведување на истражување;
- Да се во можност да го спроведуваат истражувањето во текот на работно време;
- Во периодот од 8-ми октомври до 8-ми ноември да бидат во државата и во можност да го извршат анкетирањето во горенаведените градови;
- Претходно искуство во анкетирање ќе се смета за предност;
- Познавање на албански (за анкетарите во одредени училишта и факултети);
- Да присуствуваат на еднодневен тренинг на 8ми октомври;
- Добри комуникациски вештини.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават кратко мотивациско писмо (не подолго од една страна) и CV, најдоцна до 4ти октомври 2018 на policy@mof.org.mk со назнака „Пријава за анкетар“. Сите прашања за повикот може да ги упатите на истата мејл адреса.

Селектираните анкетари ќе бидат ангажирани еден месец и за ангажманот предвиден е финансиски надоместок. Избраните анкетари ќе бидат известени на 5ти октомври за времето и локацијата за еднодневниот тренинг.



Проектот за младинско изразување е спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за Балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево. Проектот е поддржан од Европската Унија.

